

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЕЛС ЗРНОВЦИ

Ул Илинденска бб с.Зрновци тел/факс 033-353-105

e-mail info@zrnovci.gov.mk www.zrnovci.gov.mk

Набавувач
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Број и дата

арх број 09-258/1 од 07.04.2016

Покана за поднесување на понуда

Набавувач ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Ул Илинденска бб Зрновци

Набавувачот има потреба од јавна набавка- Набавка на гориво за моторни
Возила сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за период од една година

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки со барање за прибирање на понуди во хартиена форма , а ќе заврши со спроведување на електронска аукција , како последна фаза во постапка со барање за прибирање на понуди, за што Општина Зрновци објави оглас број 002/2016 .

Ве молиме да ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 15.04. во 11 часот.

Јавното отворање ќе се одржи на 15.04.2016 во 11 часот во просториите на Општина Зрновци.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помгнат за изработка на понудата . Тендерската документација се состои од следните делови Инструкции за економските оператори, технички спецификации, изјава за исполнување на критериуми за лична способност, Изјава за сериозност на понудата, изјава за независна понуда и образец на Понудата.

Однапред Ви благодариме на соработката

Зрновци
07.04.2016 година

Општина Зрновци
Градоначалник
Блаже Станков

Изготвил Ленче Илиова
Контролирал Методи Николов

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕЛС ЗРНОВЦИ**

ул. „Илинденска“ бб – Зрновци тел./факс: 075 389-340

e-mail: info@zrnovci.gov.mk ;
www.zrnovci.gov.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОГЛАС 002/2016

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ЗА НАБАВКА НА: Набавка на гориво за моторни возила сопственост на општина Зрновци, sukcesивно за период од една година

**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА А
ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

Зрновци април 2016 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е општина Зрновци , со адреса на Ул.,Илинденска,,бр. Бб 2305 Зрновци , телефон за контакт 075/389-342, факс 033/353-105 ,електронска адреса info@zrnovci.gov.mk контакт лице Кристиан Савев.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е **Набавка на ГОРИВО ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ**, сукцесивно за период од една година

2.2. Предметот на договорот е неделив.

Предмет на договорот за јавна набавка е **НАБАВКА НА ГОРИВО ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ** , сукцесивно за период од една година

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2.3 Предметот на договорот е неделив.Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови, во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива. За доделување на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>)

3. Начин на испорака / извршување на услугата

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин: Набавката ќе се изврши сукцесивно, по потреба на договорниот орган од една година (сметано од денот на склучување на договорот) на бензиските станици на Носителот на набавката.

Испораката на стоката се смета за извршена со издавање на потврда/сметка , потпишана од овластено лице на Договорниот орган и овластено лице на Носителот на набавката .

Набавката ќе биде сукцесивна , по потреба на договорниот орган и плаќањето ќе биде исклучиво за гориво кое е набавено.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

4.1.Економскиот оператор поднесува вкупна цена од сите поединечни ставки, вклучувајќи ги сите трошици и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има , и истите треба да бидат искажани посебно .(Имено , понудената цена ги вклучува сите трошоци кои произлегуваат за договорниот орган при конкретна набавка. Елементите од кои треба да биде сочинета понудената цена се –трошоци за превоз, надоместок за финансирање на активности во областа на животната средина, акцизите и трошоците на промет и сл)

Како релевантен доказ за промената на цената на предметот на договорот за јавна набавка ќе се користи Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата, донесена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и објавена во службен весник на РМ

5. Рок за извршување на услугата

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во разумен рок (во зависност од видот на услугата), а по барање на договорниот орган.

6. Начин на плаќање

Начин на плаќање е вирмански во рок од **90 дена** од доставување на фактура и испратница, уредно потпишана за извршен прием на стоките.

Плаќањето ќе се изврши исклучиво за стоки кои се нарачани и примени.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Лицата кои учествувале в изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови на група на понудувачи во постапка за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапка за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор

- на кој во последните пет години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, котупција, измама или перење пари
- на кој е изречена споредна казна забрана за учество во постапка за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење одделна дејност,
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација,
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или други јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа,
- кому му е изречена прекршочна санкција за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност,
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган

За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правни лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапка за јавен повик , доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правни лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност , односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Изјавата на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишува економскиот оператор и истата не мора биде заверена од надлежен орган.

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација , како и потврдите од Регистарот на казни за сторени крвични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапка за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнестрво, и дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централен Регистар на Република Македонија.

Потврдата за палтени даноци, придонеси и други јавни давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор . Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за Јавни приходи.

Потврдата за економскиот оператор дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност , ја издава надлежен орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

Горенвадените документи не смеат да бидат постари од шест месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава горенвадените документи, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган. Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавни набавки (Сл весник на РМ 136/07,130/08, 97/10 и 185/2011) , понудувачот не треба со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за исполнување на критериумите за утврдување на способност. Наместо тоа, понудувачот поднесува Изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на способност, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Договорниот орган ќе побара само од понудувачот кој поднел најниска цена во текот на електронската аукција да ги достави потребните документи за утврдување на неговата способност.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионалната дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишан согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот. (доколку се пропишани посебни услови за вршење на дејноста за предметот на набавка)

8.3.Економска и финансиска состојба

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот оператор треба да го исполнува следниов минимален услов

- да има остварено приход не помал од проценетата вредност на набавката во најмалку една година од последните три години.

Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години , минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил условот од ставот 1 во годините за кои постојат податоци.

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов со доставување

- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган , односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно , од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

Доколку билансите на состојба и билансите на успех биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор може да ги достави истите како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба без да бидат дополнително заверени од надлежен орган.

Доколку билансите на состојба и успех не биле предмет на комерцијална ревизија , економскиот оператор ги доставува истите заверени , односно издадени од надлежен орган како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба . Надлежен орган во Република Македонија е Централен регистар на Република Македонија.

Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен кога се работи за податоци во билансот на успех. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката на друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција , измама или за перење на пари.

Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиската состојба се утврдува согласно напред наведеното.

8.4 Техничка или професионална способност

8.4.1 Техничка или професионална способност за јавна набавка

(Опција 1 - Доколку договорниот орган има потреба од јавна набавка за локални потреби се користат следниве минимални услови за утврдување на техничка или професионална способност на економскиот оператор)

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност , економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови

- Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години
- Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќање и
- Располагање , односно обезбедување на минимум една бензиска пумпа во радиус од најмногу 10 километри од седиштето на договорниот орган

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавката во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување , купувачи (договорно органи или економски оператори) , со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки,
- Изјава за користење на систем за безготовинско плаќање и
- Изјава за располагање односно обезбедување на минимум една бензиска пумпа во радиус од 10 км од седиштето на договорниот орган.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

Документите од точка 8.1 не смеат да бидат постари од шест месеци, а се доставуваат оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување

на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавни набавки, понудувачот не треба со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени во точка 8.1, како доказ за личната состојба. Наместо тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Задолжително за сите понудувачи е доставување на документацијата за докажување на професионалната дејност. Економска и финансиска состојба и техничка или професионална способност, а документите за лична состојба ги доставива САМО најповолниот понудувач.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

Изјавата за исполнување на критериумите за лична состојба се поднесува во хартиена форма и истата треба да е потпишана од одговорното лице или овластен потписник на економскиот оператор.

10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

10.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

10.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

10.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за уште за 3 дена.

10.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

11. Изготвување и поднесување на понудите

11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

11.2 Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ и 00 копии кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

Краен рок за поднесување на понудите е 15.04. 2016 година

11.3. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.4. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.5. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

11.6. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),

- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4)
- Документ за докажување на професионала спосбност (ДРД) образец, економска и финансишка состојба и Техничка или професионала спосбност.

11.7. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.8. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **90 дена** од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1 Краен рок за поднесување на понудата е 15.04.2016 во 11 часот

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни.

12.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса општина Зрновци ул., Илинденска „бр. бб 2305 Зрновци – Комисија за јавни набавки.

13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација општина Зрновци ул., Илинденска „бр. бб 2305 Зрновци.

13.2. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронската аукција е во постапка да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди. Во случај кога е поднесена само една понуда или има само една прифатлива понуда ,

договорниот орган задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

14. Критериум за доделување на договорот

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.2. Евауацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („ Службен весник на Република Македонија „ бр 41/08)

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

Понудената единечна цена треба да ги вклучи сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без ДДВ кој се искажува посебно, а вкупната цена на понудата треба да го вклучи збирот на сите единечни цени без ДДВ

Забелешка - понудената единечна цена без ДДВ од сите ставки збирно во понудата ќе се користи само за електронската аукција односно ќе се користи само за одредување на процентот на намалување на малопродажната цена утврдена со Одлука за определување највисоки цени утврдени согласно Методологијата донесена од Регулаторната комисија за енергетика на РМ која важела во моментот на отварањето на понудите и понудената цена по завршувањето на аукцијата, а вкупната вредност на договорот ќе бидат планираните средства за реализација на истата утврдена во одлуката за јавна набавка, односно проценетата вредност на договорот за јавната набавка објавена во огласот.

Процентот на намалување што ќе се добие по завршувањето на е-аукцијата , ќе биде фиксен процент и ќе се користи за намалување на малопродажната цена без ДДВ за литар определена од Регулаторната комисија за енергетика во моментот на испораката , кај субјектите – примачи.

Доколку цените се дадени на друг начин од претходно опишаниот, понудата ќе биде оценета како неприфатлива.

Разликата помеѓу важечката малопродажна цена за 1л (од опишаните горива во спецификацијата) , без ДДВ на денот на испораката изразена како 100% и процентот кој ќе се добие на е-аукцијата, ќе биде фиксен процент на намалување на важечката малопродажна цена без ДДВ на денот на испораката.

15.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН. Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

16. Доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана понудата која е доставена порано во архивата на договорниот орган.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

17.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈ автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма, најдоцна во рок од три дена од донесувањето на одлука за избор на најповолна понуда, Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

18. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција

се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

19.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2. Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

Техничка спецификација за – набавка на гориво за моторни возила сопственост на Општина Зрновци, сукцесивна набавка за период од една година

Ред број	Опис на стоката	Ед мерка	Количина	Единична цен без ДДВ	Рабат	Единична цена со рабат	Износ на ДДВ
1	Еуросупер БС-98	Литар	1500				
2	Еуросупер БС-95	Литар	800				
3	Еуродузел БС-Д-Е (V)	Литар	200				

Вкупната цена на сите ставки , без ДДВ _____

Набавката ќе се врши сукцесивно , по потреба на договорниот орган и плаќањето ќе се врши исклучиво за гориво кое е набавено

Понудената единична цена без ДДВ од сите ставки збирно во понудата ќе се користат само за електронската аукција односно ќе се користат само за одредување на процентот на намалување на малопродажната цена утврдена со Одлука за определување највисоки цени утврдени согласно Методологијата донесена од Регулаторната комисија за енергетика на РМ која важела во моментот на отварањето на понудите и понудената цена по завршувањето на аукцијата, а вкупната вредност на договорот ќе бидат планираните средства за реализација на истата утврдени во одлуката за јавна набавка, односно проценетата вредност на договорот за јавната набавка објавена во огласот.Процентот на намалувањето што ќе се добие по завршувањето на е-аукцијата , ќе биде фиксен процент и ќе се користи за намалување на малопродажната цена без ДДВ за литар определена од Регулаторната комисија за енергетика во моментот на испораката, кај субјектите – примачи.

**Прилог 1 – обеазец на понуда
(меморандум на понудувачот)**

Врз основа на огласот број 002/2016 објавен од страна на Општина Зрновци, за доделување на договор за јавна набавка на – набавка на гориво за моторни возила сопственост на Општина Зрновци, sukcesивна набавка за период од една година со спроведување на постапкато барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација , ја поднесуваме следнава

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1.Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса:

– Телефон:

– Факс:

– Е-пошта:

– Лице за контакт

– :

I.3.Одговорно лице

:

I.4.Даночен број:

Дел II – Техничка понуда

II .1. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки – набавка на гориво за моторни возила сопственост на општина Зрновци, sukcesивна набавка за период од една година.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на изведување утврдени во тендерската документација

Дел III Финансиска понуда

Ред број	Опис на стоката	Ед мерка	Количина	Единична цен без ДДВ	Рабат	Единична ценасо рабат	Износ на ДДВ
1	Еуросупер БС-98	Литар	1500				

2	Еуросупер БС -95	Литри	800				
3	Еуродизел БС-Д-Е (V)	Литри	200				

Вкупната цена од сите поединечни ставки , без ДДВ _____

III.1 Нашата понуда за набавка на гориво за моторни возила сопственост на Општина Зрновци, sukcesивно за период од една година, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без пресметан ДДВ, изнесува _____ (со бројки)
_____ со букви – денари

III.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација . Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.5. Со поднесување на оваа понуда во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација

Место и датум

одговорно лице

_____ (потпис и печат)

*доколку понудата ја потпишува овластено лице од понудувачот, задолжително се приложува и Овластување за потпишување

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот

_____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот број 002/2016 , за доделување на договор за јавна набавка на **Набавка на гориво за моторни возила сопственост на Општина Зрновци** објавен од страна на општина Зрновци со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице*

_____ (потпис)

*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата по оглас број 002/2016 објавен од Општина Зрновци за набавка на гориво на моторни возила, сопственост на Општина Зрновци, sukcesивно за период од една година, и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

**Изјавата за сериозност на понудата може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата за набвака на гориво за моторни возила сопственост на Општина Зрновци, сукцесивно за една година по оглас бр.002/2016* ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр.002/2016* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице